

Службен весник на Република Македонија

Број 90

17 мај 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1755. Закон за минимална плата во Република Македонија (Пречистен текст).....	2	1758. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15
1756. Правилник за начинот на пријавување на обврските и за формата и содржината на збирните извештаи.....	5	1759. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15
1757. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	12	Огласен дел	1-64

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1755.

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/17), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 15 мај 2018 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за минимална плата во Република Македонија ги опфаќа: Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/12), Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/14), Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/14), Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/15), Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/15) и Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/17) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена и Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.133/2017 („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/2018).

Бр.11-1432/2
15 мај 2018 година
Скопје

Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Претседател,
Соња Мираковска, с.р.

ЗАКОН ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдува висината на минималната плата, како и други прашања кои се однесуваат на минималната плата.

Член 2

Минимална плата е најнискиот месечен износ на основна плата која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време.

Член 3

(1) Право на минимална плата, според одредбите од овој закон, имаат сите работници, во висина утврдена согласно со овој закон.

(2) Висината на минималната плата на работникот кој работи со скратено работно време или остварува помалку работни часови од полното работно време, се пресметува сразмерно на бројот на остварените работни часови.

(3) Одредбите од овој закон не се однесуваат за самовработените лица.

ІІ. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Член 4

(1) Исплатената висина на минималната плата во бруто износ за претходната година се усогласува во март секоја година со:

- една третина од порастот на просечно исплатената плата во Република Македонија,
- една третина од порастот на индексот на трошоците на живот и
- една третина од реалниот пораст на бруто домашниот производ, за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

(2) Министерот за труд и социјална политика, по претходно мислење од Економско-социјалниот совет, ја објавува висината на минималната плата во бруто износ усогласена согласно со ставот (1) на овој член во „Службен весник на Република Македонија“ во март секоја година, која ќе започне да се исплатува со платата за април во тековната година.

ІІ-а. ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА И КОНТРОЛА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ

Член 4-а

(1) На работодавачот кој ги исполнува условите од членот 4-в од овој закон, ќе му се обезбеди финансиска помош за исплата на минимална плата (во натамошниот текст: финансиска помош) од Буџетот на Република Македонија за периодот септември 2017 година - февруари 2018 година и тоа:

- 2.000 денари по вработен, за вработени кои биле во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и март 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил до 10.000 денари,
- 1.500 денари по вработен, за вработени кои биле во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и март 2017 година и просечниот износ на исплатената нето плата за овој период им бил помеѓу 10.001 и 10.500 денари,
- 1.000 денари по вработен, за вработени кои биле во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и март 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 10.501 и 11.000 денари и
- 500 денари по вработен, за вработени кои биле во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и март 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 11.001 и 11.500 денари.

(2) За работодавачот од ставот (1) на овој член, се обезбедува финансиска помош за периодот март 2018 - август 2018 година, во висина од 50% од износите утврдени во ставот (1) на овој член.

(3) Просечниот износ на исплатената месечна нето плата од ставот (1) алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член, се пресметува за исплатените плати од страна на работодавачот, заклучно со 31 август 2017 година.

Член 4-б

(1) Просечниот износ на исплатената месечна нето плата за работник кој работи помалку од полното работно време, се пресметува сразмерно со бројот на одработените часови во месецот.

(2) Во просечниот износ на исплатената месечна нето плата за работник, не се пресметува додатокот на плата за прекувремена работа.

Член 4-в

(1) Финансиската помош од членот 4-а од овој закон се обезбедува на работодавачот, доколку ги исполнува следниве услови:

- работодавачот да не е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување или персонален данок на доход за вработеното лице од членот 4-а став (1) од овој закон,

- работодавачот да има статус на активен обврзник, односно да не е во постапка на стечај или ликвидација или постапка на бришење согласно со членовите 477, 477-а, 552-а и 552-б од Законот за трговските друштва,

- работодавачот во 2016 година да остварил загуба или нето добивка по оданочување во износ помала од 10% од вкупните расходи,

- работодавачот да ги има подмирено обврските по основ на плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци, заклучно со последниот ден од месецот за кој се обезбедува финансиската помош.

(2) Финансиската помош од членот 4-а од овој закон се остварува по исплатата на платата за месецот за кој се обезбедува финансиската помош.

Член 4-г

(1) Работодавачот во Месечната пресметка за интегрирана наплата што ја поднесува до Управата за јавни приходи, согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, ги означува вработените лица од членот 4-а став (1) алинеи 1, 2, 3 и 4 и став (2) од овој закон, за кои бара обезбедување на финансиската помош.

(2) Заради вршење на исплата на финансиската помош, Управата за јавни приходи обработените податоци од ставот (1) на овој член ги доставува до Министерството за труд и социјална политика, во рок од 30 дена по истекот на месецот за кој се бара исплата на финансиската помош.

(3) Финансиската помош од членот 4-а од овој закон, се исплатува преку Министерството за труд и социјална политика.

Член 4-д

Начинот на обезбедување на финансиската помош од членот 4-а од овој закон го пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за финансии.

Член 4-ѓ

(1) Работодавачот кој ќе добие финансиска помош, согласно со одредбите од овој закон, е должен да го задржи на работа работникот за кој добива финансиска помош најмалку една година по завршување на периодот на добивање на финансиската помош.

(2) Работодавачот кој нема да го исполни условот од ставот (1) на овој член, е должен да ги врати средствата во износ на добиената финансиска помош согласно со овој закон, во рок од 30 дена од денот на одјавувањето на работникот за кој добивал финансиска помош, освен во случај на остварување на право на пензија, престанок на работниот однос по вина или волја на работникот и смрт на работникот.

Член 4-е

Управата за јавни приходи врши контрола во остварувањето и користењето на финансиската помош од членот 4-а од овој закон.

III. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 5

Надзорот над примената на овој закон, во врска со пресметката и исплатата на минималната плата, согласно со овој закон, го врши Државниот инспекторат за труд, преку инспекторите за труд.

Член 6 е избришан.

IV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 7

(1) Ако инспекторот на труд при инспекциски надзор утврди дека работодавачот на работникот не му исплатил минимална плата согласно овој закон, со реше-

ние ќе му нареди на работодавачот во рок од осум дена од денот на приемот на решението на вработените да им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно закон му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог на одговорното лице кај работодавачот согласно Законот за прекршоците. Ако работодавачот не го прифати прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка.

(2) Ако работодавачот го повтори прекршокот од ставот 1 од овој член, во рок од една година од денот на сторувањето на прекршокот, инспекторот на труд со решение ќе ја забрани работата на работодавачот во работните простории, работниот простор или на друг соодветен начин во траење од 15 дена, ќе нареди на работодавачот на вработените да им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно закон и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка. За време на забраната за работа, работодавачот е должен на работниците да им исплати минимална плата и придонеси од минимална плата согласно закон. По истекот на забраната за работа, работодавачот не смее да го намали бројот на вработените во наредните три месеци.

(3) Жалбата против решението на инспекторот на труд од ставовите (1) и (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 7-а

(1) За прекршоците утврдени во членот 7 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочната комисија.

(2) Против одлуките на прекршочната комисија дозволена е жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и областа на прекршочната постапка.

Член 7-б

Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на работодавач - правно лице, ако:

- на вработените не им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно со закон (член 4).

Член 7-в

(1) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочен платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(4) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

(член 8 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12)

(1) Постојните колективни договори ќе се усогласат со овој закон најдоцна во рок од шест месеци од денот во влегувањето во сила на овој закон.

(2) Одредбите од колективните договори кои нема да се усогласат со одредбите од овој закон во рокот од ставот (1) на овој член, престануваат да важат.

Член 9

(член 9 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12)

Висината на минималната плата за 2012 година изнесува 8.050 денари во нето износ.

Член 10

(член 10 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12 и член 2 од законот објавен „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14)

Во одделите во кои во јули 2011 година е исплатена просечна плата под нивото од 15.600 денари во бруто износ, во наредните три години се прави усогласување со износот на минимална плата која се утврдува согласно со овој закон, со множење на истиот по следниве коефициенти:

- 0,778 за 2012 година;
- 0,852 за 2013 година.

Член 11

(член 11 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12)

Подзаконските акти предвидени со членот 6, ставови (2) и (9) од овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

(член 12 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплатата на платите за јануари 2012 година.

Член 13

(член 3 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14 и член 6 од законот објавен „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Во одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа висината на минималната плата изнесува:

- за 2014 година 7.500 денари во нето износ,
- за 2015 година 8.050 денари во нето износ,
- за 2016 година 9.000 денари во нето износ,
- за 2017 година 9.590 денари во нето износ.

Член 14

(член 4 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14)

Висината на минималната плата, освен за одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа за 2014 година изнесува 8.800 денари во нето износ, а за 2015 година изнесува 9.590 денари во нето износ.

Член 15

(член 6 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14 и член 7 од законот објавен „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ освен одредбата од членот 1 став 1 од овој закон која ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Член 16

(член 2 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14)

Одредбите за висината на минималната плата од член 1 став 2, членовите 3 и 4 од Законот за изменување на Законот за минимална плата („Службен весник

на Република Македонија“ број 30/14) отпочнуваат да се применуваат со исплата на јануарската плата во соодветната тековната година.

Член 17

(член 5 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/15)

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 18

(член 6 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/15)

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

(член 8 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Одредбата од членот 4 став (1) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15 и 129/15) и одредбата од членот 3 став 1 алинеја 4 од Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14), ќе се применуваат заклучно со исплатата на платите за август 2017 година.

Член 20

(член 9 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Подзаконскиот пропис од член 4-д од овој закон, ќе се донесе во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

(член 10 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Висината на минималната плата во бруто износ за исплата на плата за септември 2017 година заклучно до исплатата на платата за јуни 2018 година, изнесува 17.130 денари

Член 22

(член 11 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Висината на минималната плата во бруто износ за исплата на плата за јули 2018 година, заклучно до исплатата на платата за март 2019 година, ќе се утврди во јуни 2018 година врз основа на утврдената висина на минималната плата утврдена за периодот септември 2017 година - јуни 2018 година, согласно со одредбите од членот 3 од овој закон, со кој се менува одредбата од член 4 став (1) од Законот за минимална плата во Република Македонија.

Член 23

(член 12 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/17)

Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, работодавачот за 2017 година ќе го утврди нормираниот учинок согласно со одредбите на овој закон.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1756.**

Врз основа на член 11 од Законот за пријавување и евидентирање на обврски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБ-
ВРСКИТЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ЗБИРНИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување на обврските од страна на субјектите како и формата и содржината на збирните извештаи.

Член 2

Пријавувањето на обврски се врши на месечна основа со прикажување на дел од податоците од сметководствена евиденција на субјектите во електронски систем за пријавување и евиденција на обврски (во натамошниот текст: ЕСПЕО), најдоцна до 10-ти во тековниот месец, за претходниот месец.

Субјектите кои немаат доспееани, а неплатени обврски и преземени, а недоспееани обврски треба само да се најават во ЕСПЕО, најдоцна до 10-ти во тековниот месец, за претходниот месец.

Член 3

Пријавувањето на обврските се врши според типови на сметки, видови на расходи, видови на комитенти и според времето на доспеаност на обврските.

Член 4

Субјектите кои вршат плаќање преку Трезорската сметка на Министерството за финансии, пријавувањето на обврските во ЕСПЕО го вршат преку избор од следните типови на сметки:

- 637, 603, 631-сметки на основен буџет,
- 785 - сметки на буџет на донации,
- 786 - сметки на буџет на заеми,
- 787 и 788 - сметки на буџет на самофинансирачки активности,
- 660 - сметки на буџет на фондови,
- 661 - сметки на подрачни единици на фондовите,
- 937 и 903 - сметки на расходи на буџет на дотации,
- 784 - сметки за самопридонес на општините и
- 789 - наменска сметка.

Субјектите кои вршат плаќање преку Трезорската сметка на Фондот за здравствено осигурување, пријавувањето на обврските во ЕСПЕО го вршат преку избор од следните типови на сметки:

- 737 - сметка за средства од ФЗОМ,
- 531 - сметка за сопствени приходи и
- 485 - сметка за средства од донации.

Субјектите кои вршат плаќање преку деловните банки ги пријавуваат обврските во ЕСПЕО кумулативно од сите сметки со кои располагаат.

Член 5

Пријавувањето на обврските според вид на расходи субјектите го вршат во зависност од видот на расходот.

Член 6

Субјектите ги пријавуваат обврските според следните комитенти:

- субјект од јавен сектор,
- субјект- физичко лице,
- субјект од странство и
- субјект од приватен сектор, здруженија на граѓани и други непрофитни организации.

Обврска кон субјект од јавен сектор се однесува на преземени обврски кон субјектите од член 2 од Законот за пријавување и евиденција на обврски.

Обврска кон субјект - физичко лице се однесува на преземени обврски кон физички лица резиденти на Република Македонија.

Обврска кон субјект од странство се однесува на преземени обврски кон физички лица нерезиденти на Република Македонија или правни странски лица.

Обврска кон субјект од приватен сектор се однесува на преземени обврски кон домашни правни лица кои припаѓаат на приватниот- комерцијалниот сектор, здруженија на граѓани и кон други непрофитни организации.

Во случај кога обврските кон избраните комитенти се во судска постапка, субјектот ги пријавува во ЕСПЕО, прикажувајќи ја вкупната вредност на спорот (вклучувајќи главен долг и камата).

Член 7

Субјектите ги пријавуваат обврските во ЕСПЕО според временскиот период на доспевање, и тоа на:

- доспееани, а неплатени обврски во тековната фискална година, претставува износ на обврски кој е доспеан, а не е платен, заклучно со периодот за кој се однесува пријавувањето;

- недоспееани обврски во тековната фискална година, претставува износ на примени фактури и амортизациони планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е до крајот на тековната фискална година;

- недоспееани обврски за следната фискална година, претставува износ на примени фактури и амортизациони планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е до крајот на следната фискална година и

- недоспееани обврски за втората фискална година, претставува износ на обврската од амортизациони планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е до крајот на втората фискална година.

Во ЕСПЕО не се пријавуваат планираните, а сеуште непреземени обврски.

Член 8

На веб страната на Министерството за финансии од евидентирани податоци за пријавените обврски од субјектите, се објавуваат следните збирни извештаи:

- Извештај на пријавени обврски по субјекти,
- Извештај на пријавени обврски по групи на субјекти,
- Извештај на пријавени обврски според вид на расходи и
- Извештај на пријавени обврски според видови комитенти.

Формата и содржината на Извештајот на пријавени обврски по субјекти се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на Извештајот на пријавени обврски по групи на субјекти се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на Извештајот на пријавени обврски според вид на расходи се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на Извештајот на пријавени обврски според видови комитенти се дадени во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3552/1
16 мај 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОБВРСКИ ПО СУБЈЕКТИ за период _____					
Реден број	Назив на субјект	Доспеани, а неплатени обврски Т*	Недоспеани обврски Т	Недоспеани обврски Т+1**	Недоспеани обврски Т+2***
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	ВКУПНО: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				

* Т - тековна фискална година

** Т+1 - следна фискална година

***Т+2 - втора фискална година

Прилог 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОБВРСКИ ПО ГРУПИ НА СУБЈЕКТИ за период _____					
Реден број	Групи на субјекти	Доспеани, а неплатени обврски Т*	Недоспеани обврски Т	Недоспеани обврски Т+1**	Недоспеани обврски Т+2***
1	Буџетски корисници прва линија				
2	Буџетски корисници втора линија- институции на национално ниво				
3	Општини				
4	Единки корисници од втора линија - Локални установи финансирани преку Блок дотации				
5	Јавни здравствени установи				
6	Јавни претпријатија/Трговски друштва основани од Република Македонија				
7	Локални претпријатија основани од општини				
8	Регулаторни тела				
9	Плански региони				
	ВКУПНО: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				

* Т - тековна фискална година

** Т+1 - следна фискална година

***Т+2 - втора фискална година

Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОБВРСКИ СПОРЕД ВИД НА РАСХОД за период _____					
Расход на ставка	Назив на ставка	Доспеани, а неплатени обврски Т*	Недосп еани обврск и Т	Недосп еани обврск и Т+1**	Недоспе ани обврски Т+2***
401	Основни плати				
402	Придонеси за социјално осигурување				
403	Останати придонеси од плати				
404	Надоместоци				
411	Финансирање на нови програми и потпрограми				
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)				
413	Тековни резерви (разновидни расходи)				
414	Резерви за капитални расходи				
420	Патни и дневни расходи				
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				
423	Материјали и ситен инвентар				
424	Поправки и тековно одржување				
425	Договорни услуги				
426	Други тековни расходи				
427	Привремени вработувања				
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ				
432	Трансфери до Агенцијата за вработување				

433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување				
441	Дотации од ДДВ				
442	Наменски дотации				
443	Блок дотации				
444	Дотации за делегирани одделни надлежности				
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори				
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори				
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт				
461	Субвенции за јавни претпријатија				
462	Субвенции за приватни претпријатија				
463	Трансфери до невладини организации				
464	Разни трансфери				
465	Исплата по извршни исправи				
471	Социјални надоместоци				
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ				
473	плаќања на надоместоци од АВРМ				
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување				
480	Купување на опрема и машини				
481	Градежни објекти				
482	Други градежни објекти				
483	Купување на мебел				
484	Стратешки стоки				

485	Вложувања и нефинансиски средства				
486	Купување на возила				
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови				
488	Капитални дотации до ЕЛС				
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации				
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори				
492	Отплата на главнина кон домашни институции				
492	Отплата на главнина до други нивоа на власт				
ВКУПНО:					

* Т - тековна фискална година

** Т+1 - следна фискална година

***Т+2 - втора фискална година

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОБВРСКИ СПОРЕД ВИДОВИ КОМИТЕНТИ за период _____					
Реден број	Вид на комитент	Доспеани, а неплатени обврски Т*	Недоспеани обврски Т	Недоспеани обврски Т+1**	Недоспеани обврски Т+2***
1	Обврски кон јавен сектор				
2	Обврски кон физички лица				
3	Обврски кон странство				
4	Обврски кон приватен сектор, здруженија на граѓани и други непрофитни организации				
	ВКУПНО: (1+2+3+4)				

* Т - тековна фискална година

** Т+1 - следна фискална година

***Т+2 - втора фискална година

1757.

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за пријавување и евиденција на обврски (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во субјектот, функционерот односно градоначалникот е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3553/1

16 мај 2018 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

Прилог



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Број _____
Датум _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за пријавување и евиденција на обврски ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/18), финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за одговорното лице во правното лице
☐ за функционерот кој раководи со институцијата
☐ за градоначалникот на општината

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ФУНКЦИОНЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО ИНСТИТУЦИЈАТА ОДНОСНО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА
----------	--

Име и презиме:		ЕМБГ:
Датум, место и држава на раѓање	Занимање:	Адреса на живеалиште или на привремен престој:
Број на лична карта/ патна исправа	Датум и место на издавање:	Орган кој ја издал:

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Назив:	
Седиште:	
ЕДБ:	

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место, датум и време на сторување на прекршокот:	

Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	Со Налог за јавни приходи (образец ПП 50) на трезорска сметка 100000000063095 уплатна сметка 840-xxx (ознака на општина) – 05514, приходна шифра 722154 и програма 00, со цел на дознака уплата на глоба по Прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на прием на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Финансиски инспектор

*име,презиме и своерачен потпис_____
*име,презиме и своерачен потпис

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1758.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.05.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам 2/6 Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Речица и Грмешница“ и.бр.378, со инсталирана моќност од 720 kW и со локација на КП 184/2, КО Опеница, општина Охрид.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам 2/6 Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-150;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Речица и Грмешница“ и.бр.378;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 184/2, КО Опеница, општина Охрид;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 720 kW (една генераторска единица со моќност од 720 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.500.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“, УП1 бр. 08-147/15 од 25.06.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (B/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-31/18
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

1759.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.05.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам 2/6 Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Речица и Грмешница“ и.бр.378, со инсталирана моќност од 720 kW и со локација на КП 184/2, КО Опеница, општина Охрид.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам 2/6 Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-150;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Речица и Грмешница“ и.бр.378;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 184/2, КО Опеница, општина Охрид;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 720 kW (една генераторска единица со моќност од 720 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.500.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 22.05.2038 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-30/18
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018090